



Несакани ефекти поврзани со болка како резултат на ортодонтски третман со фиксни апарати



Автор: Спасе Сулев
Коавтор: Љупчо Биковски



Ментор:
Асс. Д-р Сандра Атанасова
Коментор:
Д-р Љубица Прошева

Вовед

Болката е главната грижа на пациентите пред започнување на ортодонтскиот третман со фиксни апарати. Пациентите доживуваат болка и непријатност кои се однесуваат на забниот потпорен апарат поради силата што се применува на забите.

Цел

Целта на оваа студија беше да се испитаат несаканите ефекти поврзани со болката по поставувањето на фиксните протези.


Материјал и метод

20 пациенти, 10 мажи и 10 жени, на возраст од 18 до 37 години (средна возраст од $24,7 \pm 4,2$ години) беа вклучени и третирани во приватна стоматолошка ординација. Од пациентите беше побарано да ги пополнат прашалниците секоја вечер од поставувањето на протезите во текот на првиот месец и да го евидентираат присуството на болка (да / не) како и карактеристиките на самата болка. Карактеристиките на болката беа индицирани со употреба на да / не одговори за: постојана болка, болка во текот на ноќта и болка при цваќање или гризење на храната.



Резултати

Најголем дел од пациентите пријавија болка во текот на првите 7 дена по поставувањето, по што ниту еден пациент не пријави болка. По првите 24 часа, болката е пријавена од страна на 95% од пациентите, а приближно 35% пријавија дека се будиле во текот на ноќта. Сите известија за екстремни потешкотии во цваќањето и одгризувањето на храната со цврста конзистентност во овој период. Немаше значајна разлика помеѓу двете групи (мажи и жени).



Заклучок

Пациентите доживуваат болка и непријатност по поставување на ортодонтски протези. Во текот на третманот потребно е пациентите да ја променат конзистентноста на храната во нивната исхрана, а пред самото започнување на третманот потребно е тие да бидат советувани.

